



## НА ГОРАТА СИОН - СИМНУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ ВРЗ АПОСТОЛИТЕ

**Г**олем е Господ и многу фален во градот на нашиот Бог, на Својата Света Гора. Прекрасна возвишеност, радост на целата Земја е Гората Сион; на северната страна нејзина е градот на големиот Цар", градот во кој се роди Христовата Црква. "Од Сион, кој е врв на убавината, ќе се појави Бог... Пејте Му на Господа Кој живее на Сион, кажувајте ги на народите делата Негови; Псалмопевецот св. пророк цар Давид го воспева тагувањето на заробените Евреи во Вавилон, за Ерусалим и за Светиот Сион: Крај реките Вавилонски - таму седевме и плачевме, кога ќе се сетевме на Сион; на врбите, среде Вавилон, ги закачивме нашите харфи. Зашто таму, оние кои нè заробија и кои нè одведоа, побараа од нас радосна песна, ве-

Божјиот Дух кој за време на создавањето на светот лебдеше над водата (пророк Мојсеј). "Духот на Господа, говори преку мене и Неговите зборови се на мојот јазик" (Св. пророк цар Давид). Тоа е "Дух Господов, дух на премудрост и разум, дух на совет и крепост, дух на знаење и благочестивост" (пророк Исаија). "...Ќе излеам од Мојот Дух на секое тело", зборува Господ преку пророкот Јоил.

Во Символот на верата пишува: Верувам во Единиот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и на земјата, на сè видливо и невидливо; И во Единиот Господ Исус Христос, Син Божји, Единороден, Кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од Светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, нестворен, единосуштен со Отецот, преку Кого сè постана; Кој заради нас луѓето и заради нашето спасение се симна од



СВЕТИТЕ ТРОЈЦА

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

# НА ДУХОВДЕН ОТКРИЕНА ТАЈНАТА НА БОЖЈОТО ТРОЈСТВО

лејќи ни: "Пејте ни од песните сионски!"

Се слави Гората Сион затоа што во неа се крие изворната смисла на сите христијански празници. Се слави Гората Сион затоа што Господ Исус Христос овде ја испрати од небото врз апостолите, самовладејачката сила на Светиот Дух.

Кој е Светиот Дух? Која е таа невидлива сила "сила од озгора", која се чувствува низ вековите, обновува, осветува, просветува? Светиот Дух е третото лице од Света Троица. Тој Дух ги вдахнувал и ги раководел пророците. Тоа е

небото, се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек; ...И во Светиот Дух, Господ, Кој живот твори, Кој излегува од Отецот, на Кого се поклонуваме и Го славиме заедно со Отецот и Синот, и Кој говорел преку пророците; ... Преку Символот на верата е изразена верата во Светата Троица.

Св. Јован Крстител сведочи дека Исус Христос е Син

Божји и дека го видел Светиот Дух при Неговото крштевање: "Го видов Духот да се симнува од небото како гулаб и остана над Него. Јас не Го познавав, но Оној, кој ме испрати да крштевам со вода, ми рече: Врз Кого видиш да слегува Духот и да останува над Него, Тој е, Кој ќе крштева со Дух Свети. И јас видов и посведочив, дека е Овој Син Божји". (Јован 1, 32-34)

Можеме да забележиме дека на повеќе места во Светото Писмо се зборува за Светиот Дух. Всушност, Светиот Дух е неизмерна сила, со која Христос правел безброј необични чуда. Светиот Апостол Павле зборува за големата сила на Светиот Дух и дека е единосуштен со Отецот и Синот. Преку Светиот Дух е откриено Светото Писмо. За време на Божествената Литургија свештеникот го повикува Светиот Дух и лебот и виното се претвораат во тело и крв Христова. Уште пред да се вознесе Господ Исус Христос, на своите

апостоли им ветил дека ќе им го испрати Светиот Дух, кој излегува од Отецот: "Но, ќе примите сила, кога врз вас ќе се симне Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и дури до крајот на земјата". (Дела 1, 8)

За Светиот Дух, Кој уште се вика и Утешител, зборува и Светиот Евангелист Јован: "А кога ќе дојде Утешителот, Кого што ќе ви Го испратам Јас од Отецот, Духот на вистината, Кој излегува од Отецот, Он ќе сведочи за Мене".

И навистина, десет дена по Вознесението на Христос, значи 50 дена по Воскресението, за време на еврејскиот празник Педесетница, се исполнило неговото ветување. Затоа тој голем празник, кој се однесува на настан во сеќавање на Света Троица, во Светата Црква се вика Света Педесетница, но и Духовден, а уште и Пресвета Троица. Овој настан е радосна средба на човекот со Божјиот свет. На денот Света Педесетница, во 9 часот наутро, Мајката Божја и апостолите се молеле во една Ерусалимска кука на Светата Гора Сион. "И ненадејно се слушна шум од небото, како да идеше силен ветар, и ја исполни целата кука, каде што седеа. И им се јавија разделени јазици, како огнени, и застанаа по еден над секог од нив. И сите се исполнија со Дух Свети, и почнаа да зборуваат на други јазици, онака ка-



СИМНУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ ВРЗ АПОСТОЛИТЕ

ко што им даваше Духот Свети да изговараат". (Дела 2, 1-4)

На тој значаен ден за човештвото Силата на Светиот Дух е испратена од Отецот над апостолите, а преку Синот Божји, и тоа во вид нематеријални огнени јазици. Кога се слушал тој шум, се собрал многу на-

род. Луѓето од разни краевина светот, дојдени во Ерусалим заради празникот Педесетница, се чуделе како можат апостолите да зборуваат за Божјите дела на различни јазици. Сите се чуделе што го слушаат својот роден јазик: Партјаните, Мидјаните, Еламитите, жителите

од Месопотамија, Јудеја и Кападокија, од Понтиј и од Азија, од Фригија и Памфилија, од Египет и од краиштата на Ливија, соседите на Кирионија, дојдените Римјани, Критјаните, Арабјаните. Сите тие се чуделе како Христовите ученици зборуваат за делата Божји на нивните јазици. На овој ден апостолите примиле изобилен благодет од Светиот Дух и оттогаш смело почнале да го проповедаат Светото Писмо низ цел свет. Истиот ден св. апостол Петар пред народот извршил проповед за Месијата Христос и веднаш се крстиле 3.000 луѓе.

Блескавиот огнен - благодатен здив на Светиот Дух - Утешител, ги просветил апостолите и тие ја познале Божјата Премудрост. Добиле дарови на Светиот Дух. Ги почувствувале плодовите од даровите на Светиот Дух: радост, мир, вера, љубов - онаа љубов на која ги учел Исус Христос, за која зборува и Свети Јован Златоуст: "Каде живее љубовта, таму нема никаков Каин, кој би го убил братот свој".

На овој ден, во Ерусалим, на Светата Гора Сион, се роди Христовата Црква.

"Благословен си, Христе Боже наш, Ти ги направи премудри риболовците, испраќајќи им го Светиот Дух; преку нив ја улови Вселената, Човекољупче, слава Ти". (Тропар на Света Педесетница, Духовден)

На денот Духовден се откри тајната на Божјото Тројство: Отец, Син и Свет Дух. Христос ни го објави вистинскиот лик на Бога, дека Бог е Еден по природа и суштина, но и заедништво на три личности кои се во совршена заемна љубов и разбирање. Светиот Дух е Дух на Божествено посинување.

Во Стариот Завет овој празник се одбележувал во знак на сеќавање кога Господ на Светиот пророк Мојсие, на Гората Сион Му ги искажал Своите заповеди за спасение на човештвото.

Празникот Духовден се слави 3 дена (оваа година на 11, 12 и 13 јуни).

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

**Свети Јован Крстител сведочи дека Исус Христос е Син Божји и дека го видел Светиот Дух при Неговото крштевање: "Го видов Духот да се симнува од небото како гулаб и остана над Него. Јас не Го познавав, но Оној, кој ме испрати да крштевам со вода, ми рече: Врз Кого видиш да слегува Духот и да останува над Него, Тој е, Кој ќе крштева со Дух Свети. И јас видов и посведочив, дека е Овој Син Божји".**

**Верувам во Единиот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и на земјата, на сè видливо и невидливо; И во Единиот Господ Исус Христос, Син Божји, Единороден, Кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од Светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, нестворен, единосущен со Отецот, преку Кого сè постана; Кој заради нас луѓето и заради нашето спасение се симна од небото, се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек; ...И во Светиот Дух, Господ, Кој живот твори, Кој излегува од Отецот, на Кого се поклонуваме и Го славиме заедно со Отецот и Синот, и Кој говорел преку пророците; ... Преку Симболот на верата е изразена верата во Светата Троица.**

**"Каде живее љубовта, таму нема никаков Каин, кој би го убил братот свој". "Благословен си, Христе Боже наш, Ти ги направи премудри риболовците, испраќајќи им го Светиот Дух; преку нив ја улови Вселената, Човекољупче, слава Ти". На денот Духовден се откри тајната на Божјото Тројство: Отец, Син и Свет Дух.**